



Малезија и Борнео - Експедиција

22. април 2023. - 5. мај 2023.
14 дена - 11 ноќи

“ Малезија - земја на три народи, три цивилизации, три вери. Земја која е вброена во топ 15 дестинации во светот. За Малезија може да се каже дека е своевиден спој на старо и ново. Возејќи се низ Куала Лумпур, ќе видиме кинески улици и футуристички згради, налик на оние од филмовите со научна фантастика. Некои од нив се симбол на Малезија. Кулите Петронас се највисоките згради “близачки“ во светот. Ве водиме до пештерата Бату - една од најголемите и најпопуларни хиндуистички светилишта надвор од Индија. Зависниците од капење ќе уживаат во ниските цени, додека гурманите и љубителите на слатко ќе уживаат во истражувањето на кулинарските малезиски специјалитети. Одиме до Langkawi, најпознатиот остров на мајалскиот архипелаг, со жичара се искачуваме на врвот на планината Gunung Matchincang и се шетаме по “мостот над облаците“ на 660 метри над нивото на морето! Бидете дел од Jungle екипата и доживејте ја својата авантура!

На крајот од оваа авантура, се релаксираме на прекрасните плажи и уживаме во пливањето во Андаманското Море.

Екскурзии вклучени во цената на пакетот:

- Посета на Националниот парк Кинабатанган, најстарата џунгла во светот, каде ќе имате можност да видите мајмуни со најдолгиот нос, најмалите мечки и слонове во светот, како и многу необична флора и фауна.
- Речно сафари x 2 - Организирано пловење на зајдисонце, а следното на изгрејсонце кога џунглата е најактивна
- Разглед на плантажа за чај - Сабах чај, каде што ќе видиме како се произведува и одгледува еден од најдобрите чаеви во светот
- Капење во топли извори
- Canopy walk Авантура

■ Национален парк и ботаничка градина на планината Кинабалу - Посета на една од најфасцинантните ботанички градини во светот во рамките на Националниот парк Маунт Кинабалу. Диви орхидеи, месојадни растенија, лијани, потоци, чудни форми, со поглед на највисокиот врв во Малезија.

■ Посета на локалниот пазар каде ќе најдете локални зачини, див ѓумбир, бибер, галангал и лут сос од самбал

■ Дводневна тура со племето Ибан - Ибан се најпознатите ловци на глави во светот. Живеат во долги куќи сместени во џунгла, јадат разни специјалитети кои ќе имаме можност да ги пробаме, дефинитивно искуство за паметење.

Бидете дел од екипата на Jungle и искувете сосема поинакво искуство од Азија на ова патување низ Малезија!





ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

План и програма

Ден 1: Состанок на патниците и поаѓање

Состанок на патниците на Аеродромот "Никола Тесла" два часа пред летот. Лет од Белград во 11:45 (QR 232) со преседнување во Доха. Пристигнување во Доха во 18:45 часот по локално време.

Превоз

Авио билет со сите такси на релација Белград-Куала Лумпур, во економска класа со преседнување со 30kg чекиран и 8kg рачен багаж

Место

Белград, Доха

Ден 2: Пристигнување во Куала Лумпур

Лет за Куала Лумпур во 20:20 часот (QR 844). Пристигнување во Куала Лумпур во 08:45 часот. Трансфер до сместување. Куала Лумпур е град кој во претходната деценија има прераснато од мал и неразвиен град до метропола од светски размери. Слободно време за истражување на ноќните маркети и неверојатните ресторани во кои се мешаат вкусовите на Индија, Кина, Тајланд и Малезија.

Превоз

Трансфер од аеродром до сместувањето

Сместување

Сместување ** / *** во Куала Лумпур (1 ноќ)

Место

Куала Лумпур

Ден 3: Факултативен излет - Куала Лумпур - City Tour

Авантурата започнува со пештерите Бату, големо хинду светилиште сместено во пештера, а потоа продолжуваме до Националната Палата, Споменикот на Независноста, Плоштадот Мердека на кој се наоѓа едно од најголемите знамиња на светот, место на кое за прв пат било развиорено знамето на независна Малезија, Кинескиот квартал, Кулата КЛ и ги посетуваме кулите Петронас - славните кули близначки, познати ширум светот.

Сместување

Сместување ** / *** во Куала Лумпур (1 ноќ)

Место

Куала Лумпур

Храна

Полн пансион (доручек, ручек, вечера) × 1

Факултативни излети

Куала Лумпур City Tour

Ден 4: Слободен ден

Слободен ден за истражување на оваа азиска метропола. Ноќевање.

Сместување

Сместување ** / *** во Куала Лумпур (1 ноќ)

Место

Куала Лумпур

Ден 5: Трансфер до Сандакан

Утрински трансфер до аеродром и лет за Сандакан. Прошетка во градот, локалната катедрала, шеталиштето, центарот на градот, ручек во локален ресторан. Времето го користиме за да купиме реквизити за во џунгла и да се одмориме од патот. Трансфер до сместување кое е во преубав амбиент и окружување. Вечера и ноќевање.

Превоз

Трансфер од смештај до аеродром.

Авионски билет на релација Куала Лумпур - Сандакан -- во економска класа со 20kg чекиран и 7kg рачен багаж.

Трансфер од аеродром до смештај.

Сместување

Sepilok Jungle Resort (1 ноќ)

Место

Сандакан

Храна

Полн пансион (доручек, ручек, вечера) × 1



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Ден 6: Факултативен излет - Night Walk

По појадокот ќе го посетиме центарот за орангутан Сепилок, а потоа и центарот за заштита на најмалите мечки во светот. Ручек на пат до одморалиштето Сепилок. По ручекот, возиме по копно за да тргнеме на крстарење по реката Кинабатанган во потрага по диви животни. Факултативна екскурзија „Ноќна прошетка“ Ноќевање.

Превоз

Трансфер од сместување до аеродром

Авионски билет со сите такси на релација Куала Лумпур - Сандакан, во економска класа со 20 кг чекиран и 7 кг рачен багаж

Трансфер од аеродром до сместување

Сместување

Bilit Rainforest Lodge (1 ноќ)

Место

Сандакан

Храна

Полн пансион (доручек, ручек, вечера) × 1

Факултативни излети

Night walk

Ден 7: Утринско крстарење и орангутани

Денот го започнуваме со утринско крстарење со изгрејсонце кога џунглата е најактивна. Нашата авантура ја продолжуваме со прошетка во џунглата со водич. По ручекот, имаме брифинг за природата од нашиот водич. Во попладневните часови тргнуваме на второ крстарење со брод во потрага по повеќе диви животни кои се собираат по реката Кинабатанган. Вечерта имаме танцовна претстава.

Сместување

Bilit Adventure Lodge (1 ноќ)

Место

Kota Kinabalu

Храна

Полн пансион (доручек, ручек, вечера) × 1

Ден 8: Авантура до Кундасанг

Појадваме и се упатуваме кон Ранау. Каде ги посетуваме прочуените топли извори – прошетка по дрвени мостови се до сулфурната бања. Попатно рачаме. Во попладневните часови нашата авантура ја продолжуваме кон Кундасанг.

Сместување

Hotel Perkasa Mt. Kinabalu (1 ноќ)

Место

Kota Kinabalu

Храна

Полн пансион (доручек, ручек, вечера) × 1

Ден 9: Националниот парк Кинабалу

Појадваме, а потоа го посетуваме зеленчуковиот пазар Кундасанг. Одиме на прошетка со нашиот водич во Националниот парк Кинабалу. Ручаме на пат кон Кота Кинабалу. Застануваме на локалниот пазар Набалу. Купуваме различни сувенири, ракотворби, локално овошје, пазар каде можеме да најдеме сè од игла до локомотива. Се враќаме во нашиот смештај.

Сместување

Сместување во Кота Кинабалу (1 ноќ)

Место

Kota Kinabalu

Храна

Полн пансион (доручек, ручек, вечера) × 1



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Ден 10: Факултативен излет - Island Hopping

После појадок одиме на факултативен илет – Island Hopping Sanu и Manukan. Едни од најпопуларните места во Борнео за пливање, нуркање и уживање, со прекрасна тиркизна вода. Слободно време.

Сместување

Ibis Hotel Kota Kinabalu (1 ноќ)

Место

Kota Kinabalu

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Island Hopping Sanu и Manukan

Ден 11: Посета на племето Ибан

По појадокот го продолжуваме патувањето до племето Ибан! Ибан се најпознатите ловци на глави (headhunters) во светот. Живеат во долги куќи (longhouses) кои се наоѓаат во џунглите и непрестапните делови на Борнео. Турата ја започнуваме со возење со попатни застанувања на локални пазари каде се продаваат специјалитети од диви свињи, верверички, корења, гуштери и сл. Ќе направиме пауза за ручек во мало типично гратче наречено Лахау. По ручекот, продолжуваме до реката во средината на џунглата, каде што се префрламе на чамци со долга опашка и се возиме околу час и половина во уште поголемата дивина и џунгла на Борнео и местото каде што живеат Ибанците. Ќе имаме можност да спиеме со Ибанците во нивните традиционални куќи, да видиме како живеат и да ја пробаме нивната локална храна со локалното оризово вино.

Сместување

Guesthouse/Longhouse (1 ноќ)

Храна

Полн пансион (доручек, ручек, вечера) × 1

Ден 12: Племето Ибан

По појадокот ќе присуствуваме на традиционална церемонија и игра на ова племе. Ова ќе биде вистинска можност да се испробаме во уметноста на дување стрели преку нивните традиционални дувалки, кои тие ги користат како оружје. Се капеме во реката, ги посетуваме локалните места од значење за Ибан и уживаме во интеракција со овие неверојатни луѓе кои задржале голем дел од нивната култура и традиции.

Сместување

Guesthouse/Longhouse (1 ноќ)

Храна

Полн пансион (доручек, ручек, вечера) × 1

Ден 13: Кучинг

Го продолжуваме нашето патување до Кучинг, гордиот град на сојузната држава Саравак, кој пријатно ќе ве изненади со својата убавина и шарм. Иако Малезија е претежно муслиманска земја, во Саравак мнозинството од населението се христијани, па ноќниот живот е поинтересен. Можеме слободно да кажеме дека тука е најдобрата улична храна во цела Азија, ориентирана кон морска храна и разни печурки, папрати и растенија од џунглата. Вечерта ќе ја искористиме за ноќна обиколка на градот.

Сместување

Хотел 3* (1 ноќ)

Храна

Континентален појадок × 1

Ден 14: Напуштање на сместување и слободно време до поаѓање

Појадок и слободно време до летот за Белград. Лет за Белград со преседнување во Доха.

По појадокот, имаме слободно време за да го истражиме на градот Кучинг. Трансфер до аеродром за локалниот лет. Локалниот водич ќе не пречека при слетувањето во Куала Лумпур, па имаме трансфер за нашиот меѓународен лет.

Превоз

Трансфер од сместување до аеродром

Авионски билет со сите такси на релација Куала Лумпур - Белград, во економска класа со трансфер со 23 кг чекиран и 8 кг рачен багаж

Сместување

Хотел со 3* во Доха (1 ноќ)

Место

Куала Лумпур

Храна

Континентален појадок × 1



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дембарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Ден 15: Враќање и крај на патувањето

Пристигнување во Доха во 05:25 часот по локално време. Лет за Белград во 07:05 часот (QR 231). Пристигнување во Белград во 10:35 часот.

Место

Доха, Белград

Цени и услови

Сместување Сместување

Што е вклучено

- Комплетна организација и услуги од претставникот на агенцијата на дестинацијата
- Сместување во двокреветни соби на база 2 ноќевања со појадок во хотел со 3* (според локална категоризација) во Куала Лумпур.
- Сместување во двокреветни соби на база 2 ноќевања со појадок во Guesthouse во Сандокан
- Сместување во двокреветни соби на база 5 ноќевања со појадок во хотел со 3* (според локална категоризација) во хотел во Кота Кинабалу
- Сместување во двокреветни соби на база 2 ноќевања со појадок во хотел со 3* (според локална категоризација) во хотел во Сараваку
- Повратен авионски билет на релација Белград - Куала Лумпур, во економска класа со вклучен багаж
- Сите трансфери по планот и програмата на патувањето

Регуларна цена
2.300,00 EUR

First minute
Важи за сите пријави до 01.01.2023.
2.190,00 EUR

Не е вклучено

- Факултативни излети и влезници за културно-историски споменици
- Меѓународно здравствено осигурување (може да се извади и во агенција)

Сите уплати се вршат исклучиво во денарска противвредност по курс од 62 денари за 1 евро и тоа: при пријавување се плаќаат 200€. По формирање на групата се уплаќаат уште 300€. Преостанатиот дел се плаќа најдоцна 6 недели пред поаѓање. Можност за плаќање преку трансакциска сметка (на фактура) и со платежни картички Visa, Master, Maestro.

Препорачуваме рано пријавување на патници заради ограничениот број на места. При пријавувањето потребно е да се достави скренирана прва страница од патната исправа, која е валидна за датумот на патувањето (има важност минимум 6 месеци по датумот на враќање и има доволно празни страници во текот на патувањето), во спротивно агенцијата не сноси одговорност. Пријавата е валидна единствено со уплаќање на аванс.

Факултативни излети

Куала Лумпур City Tour

Цена: 35,00 USD

Ги посетуваме најзначајните локалитети во Куала Лумпур.

Нашата авантура ја започнуваме со Бату пештерите, пештери кои се стари 400 милиони години, а во нив се наоѓаат 6 будистички храмови. За да стигнеме до нив треба да искачине 272 скали обоени во боите на виножитото. Продолжуваме кон центарот на градот и се упатуваме кон Кинескиот квартал -- еден од нашите омилени квартави во Куала Лумпур. Поминуваме низ раздвижени пазари, улични кујни и се восхитуваме на традиционалната архитектура на овој предел. Преку ден во овој квартал посетуваме традиционални храмови, додека преку ноќ улиците живнуваат со ноќни пазари и забави. Потоа продолжуваме до плоштадот на Независноста -- Мердека, каде е сместено највисокото знаме на светот и каде што за првпат е провеано и знамето на независна Малезија. Ја посетуваме и познатата Султан Палата -- која била седиштето на британската колонијална администрација во Малезија. За крај, продолжуваме кон скапоцениот камен на Куала Лумпур -- кулите близначки Петронас. Високи се 451.9 метри и имаат 81 спрат. Кулите ја симболизираат храброста, генијалноста, самодоверба и оптимизмот на Малезиците.

Во цената на излетот е вклучено: претставник од агенција, организиран превоз според предвидениот план и програма и стручен локален водич (на англиски јазик).

Night walk

Цена: 20,00 EUR

"Night jungle walk" излет каде со длабоки чизми одиме низ џунглата и го разгледуваме дивниот свет, мајмуни, диви мачки, птици. Го искусуваме амбиентот на ноќниот живот на најгустата џунгла во светот во придружба на локален водич.

Island Hopping Sanu и Manukan

Цена: 70,00 EUR



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Двете најпознати места за разладување! Таканаречените „острови близнаци“, една од најпопуларните плажи во Борнео до која ќе стигнеме со брод. Кристално чистата тиркизна боја го карактеризира морето околу овие острови, каде што можете да видите и некои необични риби како на пр. „Наполеонска риба“ и „Риба папагал“. Островот Манукан има многу активности за избор, како и многу ресторани. Ќе нурнеме и ќе го истражуваме подводниот свет. Цената на екскурзијата вклучува: Организиран превоз според планираниот план, стручен локален водич на англиски јазик, спакуван ручек, опрема за нуркање, влезница.

Сместување

Сместување ** / * во Куала Лумпур** ***

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хотел 2*/3* (по локална категоризација) е сместувачки објект кој располага со двокреветни соби. Сите соби се климатизирани и поседуваат сопствен тоалет. Услугата е на база ноќевање. Името на хотелот ќе биде потврдено по формирање на групата, најдоцна 2 седмици пред поаѓање.

Bilit Rainforest Lodge

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Bilit Rainforest Lodge нуди најдобро искуство за сместување во прашума. Изградена од локално тврдо дрво, дизајнирана е да овозможи на посетителите да ја осетат единствената локална природа.

Bilit Adventure Lodge

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Bilit Adventure Lodge е сместена покрај реката Кинабатанган -- среде тропски пејзаж исполнет со дивниот свет на азиските џунгли..

Hotel Perkasa Mt. Kinabalu

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Hotel Perkasa Mt. Kinabalu се наоѓа на врвот на ридот на околу 5000 метри надморска височина и има прекрасен поглед на величествената планина Кинабалу

Сајт

<https://www.perkasahotel.com.my/>

Ibis Hotel Kota Kinabalu

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Ibis Hotel Kota Kinabalu – Искусете урбано бегство во првиот индустриски дизајн и наградуван хотел на Kota Kinabalu, Совршена дестинација за креативни патници кои сакаат да уживаат во глетките и звуците на Kota Кинабалу. Се наоѓа во округот Инанам, со поглед на блескавиот градски пејзаж и бујното зеленило на ридовите Синулихан.

Сајт

<https://all.accor.com/hotel/8457/index.en.shtml>

Сместување во Кота Кинабалу

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Сместување во двокреветни соби во хотел со 3* на база ноќевање со појадок.

Хотел 3*

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хотел 3* е сместувачки објект кој располага со 1/2 соби. Сите соби се климатизирани и поседуваат тоалет. Услугата е на база ноќевање со појадок. Името на хотелот ќе биде потврдено по формирање на групата, најдоцна 7 дена пред поаѓање.

Guesthouse/Longhouse

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Сместувачки капацитет типичен за Јужна и Југоисточна Азија. Долга соба со повеќе кревети.

Хотел со 3* во Доха

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хотелот со 3* во Доха е сместувачки капацитет со двокреветни и трокреветни соби. Услугата се базира на ноќевање со појадок (континентален појадок). Името на хотелот ќе биде потврдено по формирањето на групата, а најдоцна 2 недели пред патувањето.



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Sepilok Jungle Resort

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

На само 5 минути пешки од резерватот за орангутани Sepilok Jungle се наоѓа во тропската прашума во Санакан о Сабаху.

Сајт

<https://www.sepilokjungleresort.com/>

Превоз

Авион

Патнички авион (линиски авион или комерцијален транспортен авион) е голем авион првенствено наменет за комерцијален превоз на патници и товар.

Локален трансфер

Помало превозно средство за најчесто до 15 патници. Во зависност од земјата може да биде со помал или поголем комфор.

Места

Белград

Белград (српски: Београд или Beograd) е главен град и најголем град во Србија. Градот се наоѓа на устието на реките Сава и Дунав во централна северна Србија, на местото каде што Панонската Низина се сретнува.

Доха

Доха е главен град и најголем град на државата Катар. Се наоѓа на североисточниот ден на катарскиот полуостров и излегува на персискиот залив. Аеродромот во Доха е еден од најпрометните и е поврзан со поголемиот дел од светот.

Куала Лумпур

Куала Лумпур е престолнина на Малезија и еден од водечките економски центри во Азија. Има околу 1.5 милиони жители. Во оваа метропола се среќаваат бројни култури: во градот постојат џамии, цркви, кинески пагоди и хинду храмови. Градот е познат и по модерната архитектура особено по банкарскиот квартал.

Сандакан

Сандакан е шармантен приморски град во Малезискиот дел на Борнео познат по богатите морски специјалитети. Борнео, остров пол со чудесни племиња, густе джунгли и високи планини.

Kota Kinabalu

Kota Kinabalu

Корисни информации

Малезија

- **Главен град:** Куала Лумпур
- **Површина:** 330.000 km²
- **Број на жители:** 27 милиони жители
- **Население:** најбројни се малезијците, околу 50% и кинези 22%
- **Јазик:** Малајски и Англиски
- **Вероисповед:** Ислам 60%, Будизам 20%, Христијанство 9%, Хиндуизам 6% и останати 5%
- **Независност:** 1963 година
- **Парични средства:** Малезиски Рингит MYR – 1 EUR = 4.7 MYR

За плаќање во Малезија, секогаш мора да ја имате локалната валута со себе. Не е важно дали со себе ќе носите долари или евра. На пазарите, продавниците за сувенири и уличните продавачи, секогаш ценкајте се.

Платежни картички и банкомати: Банкомати постојат и се лесно достапни (во Куала Лумпур). Не можете секогаш да користите картички. Консултирајте се со вашата банка за детали и не заборавате да пријавите во странство за да не ви се блокираат картичките.

- **Временска зона:** GMT +8

- **Виза:** На граѓаните на Р. С. Македонија не им е потребна виза за да влезат на територијата на Малезија.

- **Излезна такса:** Сите патници кои патуваат од Малезија до следниве земји: Брунеи, Камбоџа, Индонезија, Лаос, Мјанмар, Филипини, Сингапур, Тајланд, Виетнам, плаќаат излезна такса во следниот износ:

8 MBP (приближно 2 евра) - ако патуваат со економска класа:

11 евра) - ако патуваат со бизнис класа: 50 MYR (приближно

сума за такса: - ако патуваат во сите други земји ја плаќаат следнава

- ако патуваат со економска класа: 20 MYR (приближно 5 евра)

- ако патуваат со бизнис класа: 150 MYR (приближно 35 евра)

- **Клима:** Климата во Малезија се карактеризира со релативно високи температури (просечен максимална дневна е 32-34C, ноќна околу 23-25C), влажноста на воздухот е висока и сонцето е исклучително силно бидејќи се работи за подрачје околу екваторот. Сезоната на дождови трае од март до април и од октомври до ноември, но дожд може да се појави во кое било време од годината. Периодот на суша е мај до септември.
- **Храна и пијалок:** Традиционалната исхрана вклучува пилешко, говедско месо (во вид на скара или гулаш), ориз, зеленчук и овошје, морски плодови и риба, односно комбинација на азиска и арапска кујна. Храната може да биде навистина лута, затоа се препорачува да проверите пред да нарачате. Се препорачува улична храна (пред сè затоа што ова е област со традиција на улична храна, исто така можете да пробате и многу интернационални кујни, особено кинески), а тоа се пржени банани, насилемак, пивото Anchor. Алкохол не се наоѓа лесно и е прилично скап. Исто така, во повеќето ресторани каде што јаде муслиманското

население, не се осудувајде дури ниту да прашате за алкохол. Измијте го овошјето со флаширана вода или излупете го.

- **Здравје:** За влез на територијата на Малезија не е задолжителна вакцинација, но не заборавајте за тоа да се консултирате со вашиот лекар. Се препорачува флаширана вода. Со вас понесете лекови за редовна терапија доколку ја примате, пробиотик, лекови за снижување на телесна температура, за болка или лекови што обично ги носите со себе на патување. Исто така, понесете и крема за сончање и Аутан.
- **Осигурување:** Препорака е да имате патничко здравствено осигурување.
- **Сигурност, безбедност и правила на однесување:** Малезија е безбедна дестинација, но мора да бидете внимателни кога станува збор за вашите лични работи, особено на улиците, каде има поголем метеж или во метро. Избегнувајте какви било опојни средства, сите опијати се забранети и незаконски, а за поседување нелегални супстанции се одредува и смртна казна! Внимавајте кога фотографирате, затоа што ако сакате некого да фотографирате, мора прво да прашате. Бидејќи ова е земја во која мнозинството население е муслиманско, внимавајте и почитувајте ги правилата на однесување и облекување. Кога зборувате и посочувате, не покажувајте со вториот прст, користете го палецот. Со мажите можете да се ракувате со двете раце, но не и со жените, доколку таа прво не пружи рака. Прегрнување и бакнување во јавност не се препорачува. Пред храмовите и џамиите задолжително собујте ги обувките. Забрането е да се внесе овошјето Дуриан во превозните средства и хотелите и може да платите казна!
- **Облека:** Од облека понесете летна, полесна гардероба, но не заборавајте со себе да понесете и нешто со долги ракави и долги панталони пред се поради авионите, како и за обиколките на градвите и влез во џамии или други светилишта. Понесете чадор или кабиница, но и шешир, марама или капа.
- **Комуникација:** Нашите мрежи функционираат на територијата на Малезија. Речиси сите сместувања, ресторани или кафулиња имаат wi-fi.
- **Струја:** Што се однесува до електричната енергија, напонот е ист како и нашиот и не ви се потребни адаптери. Доколку имате, можете да понесете адаптер како во Велика Британија за секој случај, со три рамни приклучоци.
- **Изнајмување на возила:** Доколку сакате да изнајмите возило или мотор потребна Ви е меѓународна возачка дозвола. За тоа нема потреба бидејќи градскиот превоз одлично функционира а таксиото е евтино. Доколку користите такси, секогаш побарајте да го вклучат таксиметарот.
- **Сувенири:** Забрането е изнесување на школки, корали и минерали и други предмети од природата, особено мангото и дурианот. Од сувенири препорачуваме традиционална облека и материјали, батик, кафе и слатки со дуриан...

Важни напомени

Напомени:

Општи напомени:

- Организатор на патувањето е JUNGLE TRAVEL од Србија со лиценца OTP 162/2020.
- При пријавување, потребно е да доставите копија од пасош/податоци од пасошот со кој патникот ќе патува на самото патување. Патникот мора задолжително да го провери траењето и исправноста на патниот документ, како и бројот на слободни страници потребни за патувањето.
- Сите пасоши мораат да имаат рок на важење минимум 180 дена (6 месеци) од датумот на враќање во земјата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото на измена на одредени содржини од програмата, во случај на вонредни околности и работи кои агенцијата не може да ги предвиди, за време на склучување на договорот.
- Организаторот на патувањето не е овластен и не ја проценува валидноста на патните и други исправи.
- За сите информации кои се дадени по усмен пат, агенцијата не сноси никаква одговорност.
- Потписникот на Договорот за патување или претставникот на групата на патници е задолжен да ги информира и запознае сите патници со договорениот програм на патување, условите на плаќање, визирање и ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ НА JUNGLE TRAVEL D.O.O. од Белград.
- Патниците се должни, два дена пред поаѓање, да го проверат точното време и место на поаѓање на групата.
- Патникот е должен сам да се запознае со правилата на однесување во земјата во која патување и да ги почитува важечките законски царински прописи.
- Во превозните средства најстрого е забрането пушење, конзумирање на алкохол и опојни средства.
- Патниците се дожни да, во автобусите и другите превозни средства со кои се врши трансфер, останат на своите места и не смеат истите да ги напуштаат на места кои не се предвидени за пауза (граници, чек-поинт станици, патарини итн). Во случај патникот да го напушти возилото без претходен договор со претставникот на агенцијата, истиот сам ги сноси сите трошоци и последици.
- Патникот кој преку неадекватно однесување, ги вознемирува останатите патници или смета на шоферите и/или придружникот на групата во својата работа, ќе биде одма исклучен од патувањето и целата одговорност преоѓа на него/неа, без право на жалба и враќање на пари.
- Патникот е должен да ја почитува "саатницата" одредена од страна на претставникот на агенцијата на патувањето, во спротивно, претставникот на агенцијата има право да го исклучи патникот од патувањето.
- Во туристичките автобуси не е можна употреба на тоалет. Во согласност со планот и програмот на патувањето, паузи се прават на 3-4 часа (во зависност од локацијата и опременоста на бензинските станици), кои патниците можат да ги користат за употреба на тоалет.
- Агенцијата го одредува распоредот на седење, местото на поаѓање, местата за паузи и времетраењето на истите. Со плаќање на превозот, патникот го прифаќа горенаведеното, без право на приговор и жалба.
- Аранжманот е направен на база на минимум 10 патници за далечни патувања и 50 патници за европски патувања.
- Во случај на недоволен број на патници за реализација на аранжманот или други објективни околности, организаторот на патувањето ги информира патниците дека аранжманот е откажан – најкасно 10 дена пред датумот на поаѓање за далечни патувања и 5 дена пред датумот на поаѓање за европски патувања.
- Кај аранжманите кои вклучуваат превоз со авион, по купување на авио картата, невозможно е средствата да се вратат и во тој случај – важат условите на авио компанијата.
- Кај аранжманите кои вклучуваат low-cost авио компании, во случај на одложување на летот, откажување или губење на конекциите, патниците се дожни сами да ги платат новонастанатите трошоци и агенцијата не може да влијае на околностите кои се надвор од нејзиниот домет.
- Цените на low cost аранжманите се подложни на промена. По уплата на авансот се проверуваат тарифите и на патникот му се потврдува цената на аранжманот.
- Агенцијата не сноси одговорност доколку дојде до промена на авио конекциите од страна на авио компаниите.
- Саатниците на летовите наведени во планот и програмот или добиени од страна на агенцијата се подложни на менување и зависат исклучиво од авио компанијата.
- Агенцијата го задржува правото да го одбере превозното средство за трансфер. Трансферот се врши до самото сместување, доколку истото е физички возможно.
- За сите понудени или достапни дополнителни доплати, кои имаат врска со планот и програмот на патувањето, или сместувањето, потребно е да се изјасните при пријавување.



- Доколку некој патник сам одлучи да смени дел од планот и програмот на патувањето, агенцијата нема обврска на тој патник да му обезбеди трансфер/ран или доцен check-in или check-out во сместувањето/различни ноќевања во сместувањата, од она што е предвидено со планот и програмот на патувањето.
- Малолетните патници за време на патувањето мора да имаат заверена согласност од родителите.
- Заради почитување на саатниците предвидени со програмот на патување, како и почитување на времето на останатите патници од групата, не постои можност за задржување на границите кои претставуваат излез од Европска Унија, поради заверување на сметки и враќање на данок од Европската Унија (TAX FREE)
- Наша препорака е да водите сметка за вашите лични документи и пари на Вашето патување.
- За овој аранжман се применуваат ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПАТУВАЊЕ ускладени со YUTA стандардот.

Напомени во врска со сместувањето:

- Организаторот на патувањето, JUNGLE TRAVEL, го задржува правото на распоред по соби, во согласност со структурата на собите во сместувачкиот објект. Доколку постои можност, агенцијата се труди да излезе во пресрет на желбите на патниците (Ве молиме да имате разбирање. Ова патување пред сè треба да биде авантура и добра забава).
- Во сместувачките објекти се влегува првиот ден од престојот во согласност со правилата на самиот сместувачки објект. Начесто, check-in е во попладневните часови (14h или 15h), а check-out – последниот ден од престојот, најчесто до 10h или 11h.
- Описите на сместувачките објекти се од информативен карактер.
- Некои од дополнителните содржини на сместувачките објекти се достапни со доплата. Постои можност на отстапувања и промена на достапноста на некои содржини, бидејќи истите зависат исклучиво од сместувачките објекти (нпр. Сеф, паркинг, мини-бар, ТВ, клима уред...)
- Патникот е должен да ги почитува правилата на сместувачкиот објект и сам сноси одговорност доколку дојде да санкционирање од страна на персоналот на сместувачкиот објект
- Во некои сместувачки капацитет во Азија, Африка и Латинска Америка – нема врела вода.
- Сместувачките капацитети ги сместуваат патниците и го одредуваат распоредот и типот на собите спрема својата расположливост во дадениот момент. Агенцијата не е во можност да им потврди на клиентите дали креветите ќе бидат twin (раздвоени) или double (голем француски лежај), како ни спратноста во самото сместување, освен доколку тоа не е посебно назначено во Договорот. Клиентот со уплата на аранжманот се согласува со овие факти и условите на сместувањето, без право на жалба.
- Патниците кои патуваат сами во некои програми имаат можност да со доплата, престојуваат сами во еднокреветна соба. Доколку патникот сака да се спои со некој од другите патници од групата и не сака да плаќа доплата, прифаќа да се спои со било кое лице од групата, без оглед на возраста и полот на сопатникот. Во овие ситуации, агенцијата апсолутно не одговара за било какви евентуални непријатност или несогласувања кои патниците можат да ги имаат за време на патувањето.

Напомена во врска со факултативните излети:

- Факултативните излети не се задолжителен дел од патувањата и за факултативните излети не е обезбедена заштита во поглед на гаранција за патувањето.
- Термините и цените на факултативните излети се променливи и зависат од слободните термини по локалитетите, бројот на пријавени патници и други објективни околности.
- Факултативните излети се реализираат од страна на локални агенции. Jungle Travel не е во можност да влијае на работи кои се надвор од нејзиниот домет, односно се врзани за самата реализација на излетот.
- Факултативните излети се реализираат од локални туристички водичи, на самите локалитети, на англиски јазик. Со плаќање на излетот, патникот ги прифаќа сите услови на локалната агенција, без право на жалба.
- Агенцијата не може да влијае на времетраењето на патувањата до локалитетите, времето на поаѓање, враќање или обиколка, како ни стручноста на локалните водичи.
- При уплата на факултативен излет, патникот ги прифаќа условите на локалната агенција која е организатор на излетот. Доколку еден патник уплаќа излет во име на други патници, истиот е должен да ги извести сопатниците за условите на локалната агенција. Било какви измени и откажување од излетот по уплатата, не се можни, ниту е возможно, под било кои околности, да се рефундираат уплатените средства.
- Се молат сите патници, пред уплаќање на факултативен излет, да се информираат и упознаат со предвидениот план и услови за факултативниот излет.

Напомена во врска со визите:

- Патниците задолжително мора да се запознаат со визниот режим на државата во која патуваат.
- Некои амбасади бараат задолжително присуство на патникот за аплицирање за виза. Патниците се должни да ги испочитуваат правилата на амбасадата,
- Патниците се должни да ги достават документите за визирање, најдоцна 1 месец пред патувањето, а доколку не ги достават во наведениот рок, должни се сами да ја обезбедат визата за патување.
- Патниците кои не посеуваат нови биометриски пасоши на Република Македонија, должни се сами да се запознаат со визниот режим на државите во кои патуваат и сами да ги обезбедат визите за патување.
- Агенцијата не гарантира дека на патникот ќе му биде одобрена виза и не е овластена да утврдува валидност на документи.
- Агенцијата не сноси одговорност во случај на недобивање на виза.

Во согласност со одредбите од Законот за туризам на Република Србија, Организаторот на патувањето има депозит во висина од 7500,00 ЕУР и гаранција за патување за категорија на лиценца А35 во висина од 350.000,00 ЕУР, која во случај:

А) на инсолвентност на Организаторот на патувањето, се обезбедуваат:

1. трошоци за нужно сместување, исхрана и враќање на патниците од патувањето, до местото на поаѓање во земјата и странство,
2. побарување на уплатените средства на Патниците по основ на Договорот за туристичку патување, кое Организаторот на патувањето не го реализирал,
3. побарувања на уплатените средства на Патниците во случај на откажување на патувањето од страна на Патниците, во согласност со Општите Услови за Патување,
4. побарување на разликите меѓу уплатените средства по основ на Договор за туристичку патување и средствата намалени сразмерно за неизвршување или непотполно извршување на услуги, опфатени со Програмата на патување и во случај:

Б) Надокнади на штета која е нанесена врз Патникот со неисполнување, делумно исполнување или неуредно исполнети обврски на Организаторот на патувањето, кои се одредени со Општите услови и Програмата на патување:



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

1. За побарување на уплатените средства на Патникот по основ на Договор за туристичко патување кое Организаторот на патувањето не го реализирал и
2. За побарување на разлики меѓу уплатените средства по основ на Договорот за туристичко патување и средствата намалени сразмерно за неизвршена, или непотполно извршени услуги кои се опфатени со Програмата на патување.

Периодот на покритие на Гаранцијата за патување трае од датумот на нејзино издавање, па се до завршувањето на туристичкото патување, односно до враќање на Патниците на договореното одредиште.

Гаранција по Договорот за Гаранција на патување број 0013/2020 од 10.01.2020, склучено со договарамот на осигурување - Националната асоцијација на туристички агенции ПУ "YUTA", Белград, ул. Кондина бр. 14, Полиса број 300067826 од 14.01.2020. Акционерско друштво за осигурување ДДОР НОВИ САД, Гаранцијата за патување се активира без одложување, односно во рок од 14 дена од денот на настанување на осигурениот случај, кај Националната асоцијација на туристички агенции ПУ "YUTA", +381 11 3228 686, по пишан пат или телеграма на адреса YUTA, Белград, ул. Кондина бр. 14, или на e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Патникот своите права за надокнада на штета ги остварува врз основа на правосилни и извршни судски пресуди, односно одлуки на Арбитражниот суд или други вон-судски решенија на потрошувачки спор, во согласност со овие Општи услови и Општите услови на YUTA.)